



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 8 септември 1980  
Скопје  
Број 29 Год. XXXVI

Преплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 16 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

385.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Во Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 43/79, 10/80 и 27/80), точката 5 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 23 јули 1980 година.

Бр. 23-1603/1  
19 август 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

386.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за посебен додаток на пензијата на определени корисници на пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/80) и член 21 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76 и 15/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 17. VII. 1980 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВОТО НА НОСИТЕЛ НА ОДГОВОРНИ ДОЛЖНОСТИ И НОСИТЕЛ НА РАКОВОДНИ ДОЛЖНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

I. За претседател и членови на Комисијата за утврдување својството на носител на одговорни должности и носител на раководни должности од особено значење се именуваат:

- за претседател:  
— Вера Димитрова, член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;
- за членови:
  - Вошков Илија, секретар на СИЗ за пензиското и инвалидското осигурување;
  - Величанец Илија, секретар на Републичкиот одбор на СЗВ од НОВ на Македонија;
  - Гиновски Лазар, член на Советот на Републиката;
  - Јусуфи Алириза, од Куманово;
  - Мојсов Андон, член на Извршниот совет и републички секретар за труд;
  - Петровски Милан, секретар на Градскиот одбор на СЗВ од НОВ — Скопје;
  - Софрониевски Томо, претседател на Комисијата за боречки прашања на Собранието на СР Македонија;
  - Топурковски Димитар, член на Претседателството на РО на СЗВ од НОВ на Македонија;
  - Тоџија Фана, член на Советот на Републиката;

10. Трендова Бота, претседател на Секцијата за општествено-економски и самоуправни односи во социјалната политика;

11. Цундев Петар, член на Извршниот совет и републички секретар за здравство и социјална политика.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1500/1  
17 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

387.

Врз основа на член 5, став 2 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65 и 16/77) и Решението на Собранието на општината „Гази Баба“ бр. 08-2723 од 27 мај 1980 година, Извршниот совет донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ПРОМЕНА НА НАЗИВОТ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО „БЕЛИМБЕГОВО“ ВО „ИЛИНДЕН“

I. Се променува називот на населеното место „Белимбегово“ во „Илинден“ — Општина „Гази Баба“.

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1130/1  
17 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

388.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА

1. Се именува за директор на Републичкиот завод за информатика Симо Ивановски, досегашен главен и одговорен уредник на весникот „Трудбеник“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1499/1  
17 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

389.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се именува за самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Бранко Фрицханд, досегашен советник на републичкиот секретар за економски односи со странство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1498/1  
17 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

390.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70, 26/71 и 29/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ**

I. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ за директор на Институтот да се именува

— проф. д-р Кирил Минчев, досегашен директор на Институтот.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1473/1  
10 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

391.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ**

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за наука и образование Јован Станковски, поради исполнувањето на условите за пензија, сметано од 1. VIII. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1464/1  
10 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

392.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од функцијата самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Благој Николовски, поради исполнувањето на условите за пензија, сметано од 1. VIII. 1980 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1465/1  
10 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

393.

Врз основа на член 16 и член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД**

1. Томе Георгиевски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд, повторно се именува на иста функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1466/1  
10 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

394.

Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ**

1. Ѓорѓи Илиевски, советник на републичкиот секретар за меѓународни односи, повторно се именува на иста функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1467/1  
10 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

395.

Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Најден Настев, советник на републичкиот секретар за меѓународни односи, повторно се именува на иста функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на именувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1468/1  
10 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

396.

Врз основа на член 16 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69) и член 3 од Уредбата за образување совет за иселенички прашања на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 34/65 и 36/65), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Арсо Арсовски, потпретседател на Советот за иселенички прашања на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, повторно се именува на иста функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1463/1  
10 јули 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

397.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи го членот 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Основното училиште „Толи Зордумис“ во Куманово со референдум одржан на 29 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15 алинеја 3 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 јули 1980 година, донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 40 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основното училиште „Толи Зордумис“ во Куманово со референдум одржан на 29 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Толи Зордумис“ во Куманово на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законноста на членот 40 од правилникот означен во точката 1 на оваа

одлука. Според наводите во предлогот овој член од правилникот бил противуствен и незаконит затоа што различно ги вреднувал работите и работните задачи на наставниците што изведувале одделенска настава, а имале завршено средна стручна подготовка — учителска школа, и наставниците за ваква настава со завршена виша стручна подготовка и тоа за 60 бода месечно по основот тековен труд, што не било во согласност со уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата.

4. На седницата Судов утврди дека со членот 34 од оспорениот правилник, меѓу другите основи, се предвидени и основите обем на работата и сложеноста на работата. Понатаму, со членовите 37, 38 и 39 од правилникот се групирани според сложеноста работите и работните задачи на сите вработени (од I до XIII), па работите на наставниците во одделенска настава се групирани во четврта група, а на наставниците во предметна настава во петта група, со тоа што се еднакво вреднувани (5 бода за секој работен час). Меѓутоа, со оспорениот член 40 од правилникот, покрај утврдените основи, воведен е нов основ „стекнати знаења и стручна оспособеност“, при што по овој основ се прави разлика, така што наставниците со средна стручна подготовка добиваат 30 бода, а со виша стручна подготовка 100 бода.

Од изнесеното произлегува дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставно-образовниот кадар во училиштето, стручната подготовка како израз на сложеноста на работите и работните задачи е вклучена во основот сложеност и преку него вреднувана во членот 39, а во членот 40 повторно се предвидува стручната подготовка како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи и при тоа различно се вреднува трудот на наставниците за вршење на исти работи и работни задачи и тоа во зависност од степенот на стручната подготовка на секој работник.

5. Според начелото на распределба според трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Во остварувањето на ова начело, работниците во основната организација се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација. Еден од основите за утврдување на работниот придонес на работникот е сложеноста на работите и работните задачи, која најчесто се изразува преку стручната подготовка на работникот.

Со оглед на тоа што во членот 40 од оспорениот правилник се предвидува стручната подготовка како самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи иако таа е еднаш вреднувана по основот сложеност на работите и работните задачи, Судов оцени дека членот 40 од оспорениот правилник не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот изразено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 95/80  
26 јуни 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Тога Николовски, с. р.

398.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на финансиските програми за уредување на градежното земјиште за 1977, 1978 и 1979 година, донесени од Собранието на град Скопје, врз основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 28 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 1 под г) на делот V од Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1978 година, донесена од Собранието на град Скопје на 20 јануари 1978 година и точката 1 под и) на делот V од Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1979 година, донесена од Собранието на град Скопје на 27 февруари 1979 година, во времето на нивното важење, не биле во согласност со Законот за уредување на градежното земјиште.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Окружниот суд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1977 година, донесена од Собранието на град Скопје на 30 март 1977 година и за оценување уставноста и законитоста на финансиските програми означени во точката 1 на оваа одлука во поглед на другите нивни одредби.

3. Точката 1 на оваа одлука има дејство на одлука со која се поништува општ правен акт.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на град Скопје“.

5. Окружниот суд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 1 под г) и и) на делот V од Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1977 година, донесена од Собранието на град Скопје на 20 јануари 1978 година и на точката 1 под и) и з) на дел V од Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1979 година, донесена од Собранието на град Скопје на 27 февруари 1979 година. Според наводите во предлогот, оспорените акти биле противуставни и незаконити затоа што имале повратно дејство во поглед на обврската за плаќање надоместок на трошоците за уредување на градежното земјиште и затоа што во нив била предвидена обврска за плаќање надоместок на трошоците за уредување на градежното земјиште на кое такво уредување не се вршело.

Предлагачот дополнително го прошири предлогот за оценување уставноста и законитоста на оспорените финансиски програми во целост, затоа што не биле во согласност со Законот за градежното земјиште во поглед на наплатата на сторените трошоци за уредувањето на градежното земјиште. Имено, од програмата произлегувало дека ова наплатавање има карактер на придонес, па таквиот начин на регулирање на обврската за плаќање на трошоците за уредување на градежното земјиште водел кон неправилно прибирање материјални средства од граѓаните, односно инвеститорите.

Во одговор на наводите во предлогот и на јавната расправа, застапникот на Собранието на град Скопје, како доносител на оспорените акти, ја оспори основаноста на предлогот и наведе дека оспорените акти немаат повратно дејство затоа што меѓу сите едногодишни програми постоел одреден континуитет на правно регулирање при што можно било обврската за плаќање на трошоците за комунално уредување на градежното земјиште да настанала во времето на важењето на некоја поранешна финансиска програма, а висината на таа обврска да се усогласува со нова финансиска програма. Во врска со наводот дека е спротивно на законот да се наплатува надоместок за уредување на градежно земјиште на кое такво уредување не се врши, доносителот на оспорените акти наведе дека

на овие подрачја се изградени патишта, струја, и водовод поради што била и пропишана обврската за плаќање на трошоците на уредувањето. Во врска со прашањето за карактерот на обврската за плаќање на трошоците за уредување на градежното земјиште (надомест или придонес) доносителот наведе дека оваа обврска е надомест на трошоците кои се утврдуваат по систем на просечни трошоци на големи комплекси на градежно земјиште, па според тоа, можно било за една локација да има помали трошоци за уредување, а за друга тие трошоци да се поголеми, меѓутоа утврдување на обврската на инвеститорите се определува со просечните трошоци за уредување.

6. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека од трите оспорени финансиски програми, во времето на поведувањето постапка во сила била само оспорената финансиска програма за 1979 година. Оспорената финансиска програма за 1977 година престанала да важи на 31 декември 1977 година, а тоа значи дека од престанокот на важењето на оваа финансиска програма до поведувањето постапка поминало повеќе од една година. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот исто така утврди дека со оспорените финансиски програми се определува подрачјето на кое се врши уредување на градежното земјиште, изворите на средствата, начинот на нивното здружување и насочување како и динамиката на извршување на работите на ова уредување. Во делот II на оспорените финансиски програми се определува обемот на уредувањето и степенот на опремувањето со комунални објекти и инсталации и се предвидува дека подготвувањето и опремувањето на земјиштето ќе се врши во рамките на расположивите средства и ќе се води сметка да се обезбеди нормално функционирање на објектите.

Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1977 година во делот V, и другите оспорени финансиски програми во соодветните одредби, ги определуваат изворите на средствата и начинот на нивното здружување и насочување, така што трошоците за подготвување на земјиштето паѓаат на товар на инвеститорите, а трошоците за изградба на комунални објекти и инсталации од заедничко значење паѓаат на товар на инвеститорите на Собранието на Градот. Во точката 1 под г) на делот V од оспорената финансиска програма за 1978 година се определува „за објектите што се изградени без регуларна документација до крајот на 1977 година, а се вклопуваат во урбанистичкиот план, учеството во трошоците да изнесува 100% од тарифата за 1978 година, и тоа веднаш“. Оспорената финансиска програма за 1979 година во точката 1 под з) на делот V содржи идентична одредба, со тоа што основа за утврдување на трошоците е тарифата од 1979 година.

Судов исто така утврди дека во точката 1 под и) на делот V од оспорената финансиска програма за 1978 година е содржана следнава одредба:

„и) за урбанизираните селски населби каде сега не се врши уредување на земјиштето, сопствениците кои сакаат да градат ќе учествуваат со 5.000 динари“.

Во оспорената финансиска програма за 1979 година во точката 1 под и) на делот V обврската на инвеститорите е определена на следниов начин:

„и) за урбанизираните селски населби каде што сега не се врши уредување на земјиштето, сопствениците кои сакаат да градат ќе учествуваат со 100 динари по m<sup>2</sup>. За куќи за одмор и рекреација:

од 12— 35 m <sup>2</sup>	150 дин. m <sup>2</sup>
од 35— 55 m <sup>2</sup>	200 дин. m <sup>2</sup>
од 55— 75m <sup>2</sup>	250 дин. m <sup>2</sup>
од 75—100 m <sup>2</sup>	350 дин. m <sup>2</sup>
преку 100 m <sup>2</sup>	500 дин. m <sup>2</sup> “

7. Според членот 2 од Законот за уредувањето на градежното земјиште од 1972 година, кој е истоветен со членот 38 од Законот за градежното зем-

јиште од 1979 година, изградбата на станбени, стопански, комунални и други објекти се врши на уредено градежно земјиште. Овие објекти, според наведените одредби, можат да се градат и на земјиште што не е уредено. Во тој случај корисникот е должен, врз основа на договор, да го уреди земјиштето. Според членот 41 од Законот за градежното земјиште од 1979 година, пак, во уредувањето на градежното земјиште и во неговото финансирање учествуваат: општината, месната заедница, самоуправните интересни заедници и други организации на здружениот труд, како и инвеститорите. Според членот 11 став 2 од Законот од 1972 година, со програмата за уредување на градежното земјиште се утврдува уеството на одделните учесници во финансирањето на уредување на градежно земјиште. Такви одредби содржи и членот 41 став 2 од Законот од 1979 година.

Поаѓајќи од овие законски одредби Судов оцени дека одредбата од точката 1 под и) на делот V од оспорената финансиска програма за 1979 година, надоместокот за уредување на градежното земјиште кој го плаќаат инвеститорите на куќи за одмор и рекреација, го определува по посебна скала во зависност од големината на изградениот простор на куќите за одмор и рекреација, а не на начин на кој тој надоместок се определува согласно со Законот за уредување на градежното земјиште. Поради тоа Судов најде дека овие одредби не се во согласност со членот 10 од Законот за уредување на градежното земјиште од 1972 година, односно членот 42 од Законот за градежното земјиште од 1979 година.

Според членот 10 од Законот за уредување на градежното земјиште од 1972 година, со договор меѓу општината, организацијата за стопанисување со градежното земјиште, комуналните организации на здружениот труд и други заинтересирани организации на здружениот труд, се утврдува начинот на финансирањето на трошоците за уредување на градежното земјиште. Законот за градежното земјиште од 1979 година во членот 42 содржи поинакви и попотполни одредби за тоа. Според него, за уредување на градежното земјиште се плаќа надоместок, кој се утврдува со договор. Изначно на надоместокот, согласно со програмата за уредување на градежното земјиште, се утврдува сразмерно со вкупните трошоци за уредување на поголеми комплекси на градежно земјиште, земајќи ја предвид и нивната намена, положба и други посебни својства. За градежното земјиште, пак, на кое се дозволува градба, а не се врши уредување на тоа земјиште, не може да се пропише обврска за плаќање надоместок за уредување при издавањето на дозвола за градба, затоа што прашањето на евентуален надоместок се уредува тогаш кога ќе почне уредувањето на тоа земјиште.

Со оглед на изнесените законски одредби, Судов оцени дека не е во согласност со законот да се предвидува плаќање надоместок за уредување на градежното земјиште на кое не се врши уредување, па утврди дека точката 1 под ф) од делот V од финансиската програма за 1978 година и точката 1 под и) на делот V од финансиската програма за 1979 година, во времето на нивното важење, не биле во согласност со Законот за уредување на градежното земјиште.

Судов смета дека е неоснован наворот на преллагачот за постоењето на повратно важење на оспорените финансиски програми. Судов застана на вакво становиште затоа што оцени дека обврската за плаќање надоместок за комунално уредување на објектите изградени без одобрение на надлежен орган не настанува во времето на градењето на објектот, туку во моментот кога тој објект е „вклопен“ во урбанистичкиот план и со тоа е легализирано во смисла на прописите за условите и начинот за изградба на објекти на граѓани и граѓанско-правни лица. Според тоа, за утврдување висината на надоместокот за комунално уредување за објектите изградени без одобрение на надлежен орган нема правно значење финансиската програма

која важела во времето на градењето на тој објект, туку овој надоместок се наплатува според финансиската програма која важела во моментот на вклопувањето на објектот во планот. Оттука произлегува дека одредбите од оспорените финансиски програми кои се однесуваат на напред наведеното прашање не се во несогласност со Законот за уредување на градежното земјиште.

Според ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија може да ја оценува уставноста на законите и уставноста и законитоста на прописите и општите акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапка не поминало повеќе од една година.

Со оглед на тоа што од престанокот на важењето на финансиската програма за 1977 година до поведувањето постапка поминало повеќе од една година, Судов најде дека не постојат процесни претпоставки за оценување на тој акт, а барањето за оценување на другите одредби од оспорените финансиски програми за 1978 и 1979 година го одби затоа што оцени дека не се во несогласност со Уставот и законот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 151/79  
28 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Тога Николовски, с. р.

### 399.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на алинејата 2 на член 35 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Никола Петров — Русински“ во село Русиново, општина Берово, донесен со референдум на 18 јануари 1978 година, и на ставот 1 на членот 32 од Методологијата за мерење и оценување на резултатите од трудот на работниците во основното училиште „Никола Петров Русински“ во село Русиново, општина Берово, донесена со референдум на 2 април 1979 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15, алинеја 2 и членовите 17 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 17 април 1980 година, донесе

## О Д Л У К А

### 1. СЕ УКИНУВААТ:

а) алинејата 2 на член 35 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Никола Петров — Русински“ во село Русиново, општина Берово, донесен со референдум на 18 јануари 1978 година, и

б) ставот 1 на член 32 од Методологијата за мерење и оценување резултатите од трудот на работниците во основното училиште „Никола Петров — Русински“ во село Русиново, општина Берово, донесена со референдум на 2 април 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Никола Петров — Русински“ во село Русиново, општина Берово, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 187/79, донесено на седницата одржана на 27 декември 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од актите означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето

за нивната согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и спротивноста со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование. Воедно, пред Судов основано се постави и прашањето за согласноста на оспорените одредби со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи ги оспорените самоуправни општи акти на училиштето, во текот на постапката и на седницата, Судов утврди дека во членовите 26 и 32 од правилникот за личните доходи на училиштето е предвидено пресметувањето на личните доходи и квалификацијата на утврдените основи за распределба на средствата за лични доходи да се врши според методологијата за мерење и оценување на резултатите на трудот на работниците во училиштето, а според алинејата 2 на член 35 од правилникот стручната подготовка односно работните способности стекнати со работа, како претпоставка за успешно вршење на работите и работните задачи, е предвидена како еден од елементите со кој се искажува вредноста на работите и работните задачи за секој работник во училиштето.

Разгледувајќи ја оспорената методологија, Судов исто така утврди дека според ставот 1 на членот 32 секој работник во училиштето е должен стручно да се усовршува и да стекнува повисок степен на образование. За секој стекнат степен на образование работникот има право на зголемена аконтација на личниот доход и тоа за средна стручна подготовка со 60 бода, за виша со 125 и за висока со 190 бода.

Другите предвидени основи во правилникот за личните доходи со методологијата се разработени на елементи и за секој од нив се утврдени и мерила, така што е разработен и основот сложеност на работите и работните задачи како за наставниците, така и за другите работници во училиштето.

5. Судов утврди дека алинејата 2 на член 35 од оспорениот правилник и ставот 1 на член 32 од оспорената методологија за мерење и оцена на резултатите од трудот е во спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд затоа што покрај утврдените основи обем, сложеност, одговорност и услови за работа, како посебен основ за утврдување вредноста на работите и работните задачи е предвидена и стручната подготовка која, како израз на сложеноста на работите и работните задачи, веќе е вреднувана во основот сложеност. Ова затоа што, кога веќе е предвиден основот сложеност и кога за него се утврдени мерила, не е во согласност со начелото на распределба според трудот определувањето на стручната подготовка како посебен основ за вреднување на придонесот на работникот надвор од основот сложеност бидејќи на тој начин еден ист основ два пати се вреднува.

Исто така Судов утврди дека и ставот 1 на член 32 од оспорената методологија не е во согласност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд затоа што и со него како посебен основ за зголемување на аконтацијата на личниот доход е утврдена стручната подготовка.

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов, стручната подготовка како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во сис-

темот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на распределба според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршење на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква што може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи затоа што доколку работникот со понизок степен на стручна подготовка, при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квантитет и квалитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот личен доход.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од методологијата, која се однесува на сите работници во училиштето, па според тоа и на наставниците, се прави разлика во распределбата која се должи само на степенот на стручната подготовка на наставникот, иако наставно-образовната работа во основните училишта по правило е еднаква, Судов утврди дека ставот 1 на член 32 од Методологијата за мерење и оценување на резултатите од трудот на работниците во училиштето одделно не е во согласност со начелото на наградување според трудот предвидено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и тоа дека е во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 187/79

17 април 1980 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

#### 400.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точката 9 под f) од Тарифата за утврдување цената на услугите што ги врши Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ од Тетово, донесена од работничкиот совет на претпријатието на седницата одржана на 20 мај 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по одржаната јавна расправа, на 28 мај 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд, XII градилиште — Тетово во состав на градежната работна организација „Гранит“ во Скопје за оценување уставноста и законитоста на точката 9 под „f“) од Тарифата за утврдување цената на услугите што ги врши Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ од Тетово, донесена од работничкиот совет на претпријатието на седницата одржана на 20 мај 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Работничкиот совет на основната организација на здружениот труд, XII градилиште во состав на Градежната работна организација „Гранит“ од Скопје, на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на точката 9 под „f“ од тарифата означена во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот означената тарифа била неуставна затоа што предвидуваала градежните организации на здружениот труд, при градба на објекти, за изнесување на смет да плаќаат надоместок 2 динари месечно по метар квадратен од сета површина на градилиштето. Предлагачот смета дека плаќањето на надоместокот не било во согласност со ставот 5 на дел III од Основните начела, со ставот 2 на член 13 и ставот 3 на член 17 од Уставот на СР Македонија, според чии одредби, никој не може ниту посредно ниту непосредно да се стекнува со материјални и други користи со експлоатација на туѓиот труд, поточно дека работниците во здружениот труд не можат да стекнуваат материјална корист и други погодности што не се засновани врз вложен труд. Ова затоа што при градбата на градежните објекти не се стварал смет, туку се нагрупувале градежни материјали (земја, шут, вар, чакал и друга груба амбалажа) кои не можеле да се сметаат како смет, а комуналната работна организација не можела да врши таква услуга и фактички не ја вршела. Освен тоа, оспорената тарифа била незаконита и затоа што на неа не била дадена согласност од Собранието на општината во Тетово, туку од Извршниот совет на тоа собрание кој не бил надлежен за давање согласност.

4. Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ од Тетово во одговорот на предлогот и на јавната расправа, наведе дека надоместокот за изнесување на смет не се наплатувал според вкупната површина на градилиштето, туку само според габаритот на објектот што бил во градба, иако во оспорената одредба од тарифата стои дека за изнесувањето на сметот се наплатува надоместок за вкупната површина на градилиштето односно работилиштето. Во таа смисла формулацијата во оспорената тарифа била погрешна и требало да се сфати онака како фактички се применувала во практиката.

5. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека со оспорената тарифа бр. 0201-378/7, донесена од работничкиот совет на Комуналното стопанско претпријатие „Тетово“ од Тетово на седницата одржана на 20 мај 1977 година се утврдуваат цените на услугите што ги врши претпријатието. На тарифата е дадена согласност од Извршниот совет на Собранието на општината Тетово на седницата одржана на 28 август 1977 година, со решение бр. 07-4231 од 28 август 1977 година. Во точката 9 под „f“ од оспорената тарифа е определено дека градежните организации на здружениот труд при градба на објекти ќе плаќаат за изнесување на смет надоместок од 2 динари месечно за метар квадратен од градилиштето.

Според точката 5 на ставот 1 на член 242 од статутот на општината Тетово донесен на 28 февруари 1974 година. Соборот на здружениот труд и Соборот на месните заедници рамноправно даваат согласност на цените на производите и услугите и на програмите за развој на организациите на здружениот труд што вршат работи од посебен општествен интерес. Согласно членот 3 од Одлуката бр. 06-3803/1 за определување на мерки на непосредна општествена контрола на цените за производи и услуги од надлежност на општината, донесена од Општинскиот собор и Соборот на работните заедници на Собранието на општината Тетово на заедничката седница одржана на 7 септември 1973 година, за цените на станбено-комуналните услуги е предвидена мерката давање согласност на тарифите, пеновниците и провизиите. Согласно пак, ставот 1 на член 3 од Одлуката бр. 06-8461/1, донесена на заедничката седница на Соборот на здружениот труд, Соборот на месните заедници и на Општествено-политичкиот собор на 28

декември 1976 година, Извршниот совет на Собранието на општината Тетово е овластен да дава согласност на цените на производите и услугите во рамките на правата и должностите на општината. Согласно ставот 2 на овој член Извршниот совет е должен дадената согласност да ја достави на потврдување на Собранието, на првата наредна седница.

Согласно ставот 1 на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), органите на општината преземаат мерки во областа на цените и обезбедуваат непосредна општествена контрола за производите и услугите што се од интерес на општината. Во ставот 2 од истиот член е определено дека како производи и услуги од интерес на општината, покрај другото, се сметаат и комуналните услуги. Според членот 5 од наведениот закон мерките на непосредната општествена контрола на цените од интерес на општината ги утврдува Собранието на општината.

Со оглед на фактот дека под смет во смислата на членот 18 од Одлуката за одржување на чистотата и комуналната хигиена на подрачјето на општина Тетово, донесена од Собранието на општината Тетово на седницата одржана на 27 декември 1973 година, се сметаат отпадоците што се создаваат со секојдневниот живот и работа во станбените и работните простории и со оглед на тоа што надоместокот за изнесување на смет се наплатува според големината на габаритот на објектот во изградба, а не според вкупната површина, во која смисла и претставникот на доносителот на актот смета дека треба да се сфати оспорената одредба, Судов оцени дека таа одредба од оспорениот акт не е несогласна со Уставот односно законот.

Во врска со наводите на подносителот на предлогот дека оспорената тарифа била незаконита затоа што на неа не била дадена согласност од Собранието на општината Тетово, туку од нејзиниот извршен совет, Судов смета дека тие наводи не се основани. Според членот 5 од Законот за општествена контрола на цените собранието има обврска да ги утврди мерките на непосредна општествена контрола на цените, а не и непосредно да дава согласност во секој конкретен случај. Судот смета дека со тоа што собранието на општината го овластило извршниот совет да дава согласност на цените и услугите во рамките на правата и должностите на општината, произлегува дека оспорената одлука е во согласност со одредбите од Законот за општествена контрола на цените.

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 209/79  
28 мај 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.

#### 401.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точката 3 на ставот 2 на член 37 и на деловите III, V и VI на член 38 од Правилникот за основите и мерилата за стекнување на доходот, распоредување на чистиот доход, за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во Кавадарци, донесен со референдум на 26 јануари 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15, алинеја 2 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 26 јуни 1980 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точката 3 на ставот 2 на член 37 и деловите III, V и VI на член 38 од Правилникот за основите и мерилата за стекнување на

доходот, распоредување на чистиот доход, за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во Кавадарци, донесен со референдум на 26 јануари 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ во Кавадарци, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 281/79 донесено на седницата од 3 април 1980 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 на ова решение. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 1 на член 127, како и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во текот на постапката и на седницата, Судов утврди дека во оспорената точка 3 на став 2 на член 37 е предвидено аконтацијата на личниот доход на работниците во училиштето да се утврдува согласно ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, па покрај другите основи, како посебен основ за утврдување придонесот во работата е предвидена и стручна способност при што за неа се предвидени во распон од 10 до 90 бода. Понатаму, во членот 38 од правилникот се разработени и вреднувани работите и работните задачи на наставниците. Делот I на овој член ги разработува основите обем и сложеност и за секој елемент се предвидени мерила изразени во бодови. Во оспорениот дел III од овој член како посебен основ за вреднување на овие работи и работни задачи е предвиден основот стручна способност и се утврдени мерила од 10 до 90 бодови за секој степен на стручна подготовка. Така, според оспорените алинеи 1, 2 и 3 од овој дел на означениот член, за работникот со висока стручна подготовка се предвидени 90 бода, со виша 60 и со средна стручна подготовка 30 бода. Во алинеите 4, 5 и 6 од оваа одредба се определени бодови и тоа за висококвалификуван работник 25, за квалификуван 15 и за работник со ниска стручна подготовка (неквалификуван работник) 10 бода.

5. Според начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Исто така според алинејата 8 на ставот 3 на член 18 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд, остварувајќи го правото на работа со општествени средства, заедно и рамноправно, покрај другото, стекнуваат личен доход според резултатите од својот труд и личниот придонес што го дале со својот тековен и минат труд за зголемувањето на доходот на основната организација на здружениот труд, а според ставот 3 на член 129 од овој закон придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Со оспорените одредби се предвидува стручна-та подготовка како посебен основ за распределба

на средствата за лични доходи. Во законот не се предвидува утврдување на придонесот на работникот по основ на стручна подготовка. Со оглед на тоа Судов смета дека предвидувањето на стручната подготовка како самостоен основ вон и покрај основот сложеност на работите и работните задачи и нејзино одделно вреднување не е во согласност со Уставот и законот, поради што утврди дека точката 3 на ставот 2 на член 37 и делот III на член 38 од оспорениот правилник не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

6. Разгледувајќи го понатаму, по сопствена иницијатива оспорениот правилник, Судов утврди дека во делот V на оспорениот член 38 е предвидено придонесот во работата по основот минат труд да се пресметува до 15% на бодовите од аконтацијата на личниот доход утврдени по основите обем и сложеност на работите и работните задачи, одговорност, придонес во работата по основ на стручна способност и услови под кои работи работникот. Меѓутоа, не се предвидени и мерилата по овој основ, туку само е дадена горната граница од 15%, така што не може да се определи конкретниот придонес на секој работник по овој основ. Со оглед на тоа што во оваа одредба од правилникот не се предвидени мерила по кои ќе се утврдува придонесот на работникот по основот минат труд Судов утврди дека делот V на член 38 од оспорениот правилник не е во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд според кои одредби работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Понатаму, Судов исто така утврди дека во делот VI на член 38 од оспорениот правилник е предвидена како основ за распределба на средствата за лични доходи работната способност стекната со работење и успешно користење на средствата за работа и нејзино вреднување со 32 бода. Судов исто така утврди дека за вработените жени со работен стаж до 25 години односно за вработените мажи до 30 години работен стаж по овој основ се пресметува по 0,35% бода за секоја година, а за секоја година работен стаж над означените години на наведените работници, по овој основ им се пресметува по 0,80% бода, при што на нив им се додаваат уште по 10 бода.

Со оглед на тоа што во делот VI на член 38 од правилникот е предвидено повторно вреднување на минатиот труд, кој веќе е определен и вреднуван во делот V на овој член, со таа разлика што во делот VI се врши во вид на работна способност стекната со работа и успешно користење на средствата за работа, Судов утврди дека оваа одредба од правилникот не е во согласност со начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Судов посебно утврди дека оваа одредба од правилникот не е во согласност и со начелото на рамноправноста на работните луѓе, утврдено во алинејата 9 на ставот 3 од делот II на Основните начала од Уставот на СР Македонија затоа што работниците кои се наоѓаат 10 години пред исполнувањето на условите за одење во пензија ги доведува во нееднаква положба во однос на другите работници во училиштето со тоа што предвидува засилено вреднување на нивниот работен стаж.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката I на оваа одлука.

У. бр. 261/79  
26 јуни 1980 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
Гога Николовски, с. р.



**СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ****ОБЈАВА**

за запишување во регистарот на доработувачи на семе

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“ бр. 18/73), објавува дека во Регистарот на доработувачи на семе е запишана ОЗТ за производство, промет и услуги „11 Септември“ Ц. О. — Струмица, рег. бр. 23, решение бр. УП 10-44/2 од 5. VIII. 1980 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

**Обласен дел****РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА  
ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 545 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-201-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Централно основно училиште „Глигор Прличев“, Ц. О. с. Колешино, Струмичко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Ризовски Димитрије, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Глигор Прличев“, Ц. О. село Колешино, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 545/78. (171)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 551 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-381-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Завод за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување за општините Струмица и Валандово со Ц. О. Струмица, ул. „Херој Карпош“ бр. 14.

Предмет на работење:

Основни дејности: 12019, 120190 — друго образование.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Николов Тома, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Заводот за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување на општините Струмица и Валандово со Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 551/78. (172)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 68 од 24. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1548-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправа интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Валандово, ул. „Никола Карев“ 66, со следните податоци:

Општинска самоуправа интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност, Валандово, ул. „Никола Карев“ 66.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од 15. III. 1974 година од 29 основачи.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересни заедници во областа на детската и социјалната заштита.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во своје име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Иванов Александар, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 68/1979 год. (474)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 611 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-130-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за здружен труд на Централното основно училиште „Иво Рибар Лола“, с. Троло, Пробиштипско.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица организацијата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Велковски Благоја, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Иво Рибар Лола“, с. Троло, Пробиштипско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 611/78. (173)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 612 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-356-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Комбинирана детска установа „Гоце Делчев“, Ц. О. — Пробиштип.

Основни дејности:

— организирање на воспитувањето и образованието на децата од предучилишна возраст преку кое се остваруваат општите цели на воспитувањето и образованието.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Пановски Александар, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Комбинираната детска установа „Гоце Делчев“, Ц. О. — Пробиштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 612/78. (174)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 623 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-405-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Рударско-геолошки факултет, Ц. О. — Штип.

Основни дејности:

120142 — технички факултет;

120201 — природно-математички науки;

120202 — технички и технолошки науки.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Горѓи Оровчанов, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Рударско-геолошкиот факултет, Ц. О. — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 623/78. (175)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 8 од 10. I. 1980 година, на регистарска влошка бр. 8/74 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Музичко училиште — Битола, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Стојановски Димче, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Петков Кирил.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 8/1980 година. (177)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 19 од 25. I. 1980 година, на регистарска влошка бр. 590-08 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ — ЦОУ „Светозар Вукмановиќ — Темпо“ — Белчишта во состав на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Трајчески Богоја, индивидуален работороводен орган — директор со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Блажески Владо.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 19/80. (178)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 3 од 8. I. 1980 година, на регистарска влошка бр. 576-07 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО на основното образование „11 Октомври“ — ООЗТ ОУ „Манчу Матак“ — Кривогаштаци, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување Чавковски Стојчев Драган, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето за застапување на Вртески Петрев Спасе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 3/80. (179)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 577/79 од 16. I. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1121-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената во врска со усогласувањето со ЗЗТ на Домот на културата „Иљо Антески — Смок“ — Тетово, со следните податоци: Дом на културата „Иљо Антески — Смок“, со целосна одговорност, Тетово, ул. „Маршал Тито“ бб. Домот на културата „Иљо Антески — Смок“ — Тетово е основан со решението бр. 06-1007/1 од 11. III. 1975 година, донесено од Собранието на општината Тетово.

Основни дејности: 120331 — дејност на дом на култура.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 577/79 од 16. I. 1980 година. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 154/75 од 23. III. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-1122-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Услужно-производната шивачка задруга „Базар“ — Скопје, со целосна одговорност и ограничено емство, ул. „256“ бб.

Задругата води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Задругата за прв пат е запишана во судскиот регистар на 10. X. 1970 година.

Основачи на задругата се: Вељановска Митра Сотировска, село Горно Лисиче, Скопје; Здравковска Илинка, Скопје, ул. „442“ бр. 27; Талеска Славка, ул. „Орце Николов“ бр. 111 — Скопје; Стојанова Загорка, ул. Рузвелтова“ бр. 50-1 — Скопје; Христова Добрила, ул. „726“ бр. 17 — Скопје; Апаклиева Славка, ул. „137“ бр. 59-а, Скопје; Георгиевска Јелена, село Радишани, Скопје; Савиќ Душанка, ул. „50-та дивизија“ бр. 5 — Скопје; Кирил Зафировски, ул. „Боро Петрушевски“ бр. 16 — Скопје и Стојакова Марија, ул. „15 Ноември“ бр. 21, Горче Петров.

Предмет на работење — дејност: изработка на сите видови машка цивилна и службена облека, како и живна поправка, детска облека, женски кошули, спортски капути; изработка на сите видови машки долни алишта — облека (кошули, пиџами, кошули за спиење и друга долна облека), домашни палта и огртачи за капење, изработка на вратоврски, комбинезони, прслуци, спаваќаци и друга долна облека и домашни фустани; изработка на детска долна облека, изработка на сите видови знамиња; изработка на постелнина (креветски, јоргански чаршафи, навлаки за перници, асталски чаршафи и сл.); изработка на костими за капење.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат и задругарите односно емчат за обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица во вистина на здружениот влог, кој изнесува по 1.000,00 динари за секој задругар.

Лице овластено за застапување на задругата е Тимитровски Димо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 154/75 од 23. III. 1976 година. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 236 од 12. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1581-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-инсталатерската задруга „Пламен“, со различна одговорност — Скопје, ул. „Чаирска“ бб. Задругата е основана со самоуправната спогодба од 14. I. 1980 година.

Основачи на задругата се: Додевски Трајче, Арсовски Раде, Јанкуловски Димитар, Мемеди Ирфан, Јанкуловски Драган, Јанковиќ Слободан, Јанковиќ Богдан и Танасковиќ Живорад.

Основни дејности: инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Во правниот промет со трети лица истапува самостојно како занаетчиска задруга, во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица емчат и задругарите во вистина на трикратниот износ од здружениот влог, чиј износ е 2.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Јанковиќ Богдан, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 236/1980 година. (187)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 40 од 21. II. 1980 година, на регистарска влошка бр. 540-16 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола. ООЗТ за исхрана, одмор и рекреација — Битола со следните податоци: Конституирање на ООЗТ за исхрана, одмор и рекреација — Битола, во состав на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Битола, со неограничена одговорност.

Основни дејности: да приготвува исхрана и да го организира одморот и рекреацијата на учениците од основните училишта здружени во работната организација.

Во правниот промет има полни овластувања.

Основната организација за своите обврски одговара неограничено со своите средства, а за обврските спрема другите основни организации, во состав на работната организација, само ако постои договор.

Име на лицето овластено за застапување: Методија Иванов, вршител на должност индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 40/80. (189)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 52 од 5. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 329 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста со споредна дејност на Работничкиот универзитет „Наум Наумовски-Борче“ — Крушево, со следните податоци:

Споредна дејност: Прожектирање на филмови.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 52/80. (190)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 51 од 14. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 304 го запиша во судскиот регистар престанокот со работа поради здружување со друга РО на Киното „Турист“ — Крушево со следните податоци: Престана со работа и се брише од судскиот регистар Работната организација Кино „Турист“ — Крушево, поради здружување кон Работничкиот универзитет „Наум Наумовски-Борче“ — Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 51/80. (191)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 30 од 11. II. 1980 година, на регистарска влошка бр. 148 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Установата за дневен престој на деца „Јасна Ристеска“ — Охрид со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Котушева Николина, директор, овластена за застапување на Установата, со полни овластувања.

И престанува овластувањето на Златаноска Даринка.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 30/80. (192)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 78 од 13. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 590-07 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид ООЗТ — ЦОУ „Коле Неделковски“, село Велгошти, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Настевски Владо, директор, со полни овластувања.

Му престанува овластувањето за застапување на Смакоски Страшо.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 78/80 година. (193)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 38 од 13. II. 1980 година, на регистарска влошка бр. 123 го запиша во судскиот регистар престанокот поради здружување на Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Струга, со следните податоци: Престанува со работа Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Струга, поради здружување со Градежниот училишен центар „Нико Нестор“ — Струга и се организира и конституира

нова работна организација под фирма: Центар за средно образование „Нико Нестор“ — Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 38/80. (194)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 37 од 13. II. 1980 година, на регистарска влошка бр. 166 го запиша во судскиот регистар престанокот поради здружување на Градежниот училишен центар „Нико Нестор“ — Струга, со следните податоци: Престана со работа Градежниот училишен центар „Нико Нестор“ — Струга, поради здружување со Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Струга и се организира и конституира нова работна организација под назив: Центар за средно образование „Нико Нестор“ — Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 37/80. (195)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 39 од 14. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 622 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Центарот за средно образование „Нико Нестор“ — Струга, со следните податоци:

Организирање и конституирање на Центар за средно образование „Нико Нестор“ — Струга.

Горната работна организација настана со здружување на Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Струга и Градежниот училишен центар „Нико Нестор“ — Струга.

Основни дејности: 120122 — образовно-воспитна дејност.

Во правниот промет има целосни овластувања.

Вид и обем на одговорноста: целосна одговорност.

Име на лицето овластено за застапување: Милеска Цвета, в. д. колегијален работоводен орган, претседател, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. бр. 39/80. (196)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 63 од 10. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 114 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Архив за Прилеп, Крушево и Македонски Брод, со седиште во Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Јорданоска Фиданка, в. д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Борис Конески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 63/80. (197)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 49 од 29. II. 1980 година, на регистарска влошка бр. 615 го запиша во судскиот регистар уписот на споредната дејност на Работната организација во основање Дом на културата „Марко Цепенков“ — Прилеп, со следните податоци:

Споредни дејности:

— 080121 — ресторан со услужување;

— 080190 — други угостителски услуги (диско клуб).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 49/80. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 249 од 10. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-744-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Станицата за заштита на растенијата „Здравплод“, ЦО — Гевгелија, ул. „Индустриска“ 66, со следните податоци:

Досегашната фирма — Станица за заштита на растенијата „Здравплод“ ЦО — Гевгелија, ул. „Индустриска“ бб, се менува и во иднина ќе гласи: Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Агропримена“ ЦО — Гевгелија, ул. „Индустриска“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 249/1980 година. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2227/79 од 29. II. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-110-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Историски музеј „Куманово“, ЦО — Куманово, ул. „Доне Божинов“ 13а, со следните податоци: Досегашната фирма на РО Историски музеј „Куманово“ ЦО — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 13-а, се менува и во иднина ќе гласи: Народен Музеј „Куманово“ ЦО — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 13-а.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2227/79 од 29. II. 1980 година. (202)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 187 од 6. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-0-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на Работната организација за основно образование и воспитување „11 Септември“, Н. Сол. О., со ООЗТ — Кичево, ул. „Мирко Милески“ бб.

Работната организација е организирана со здружување на основните училишта „Санде Штерјоски“ — Кичево, „Кузман Јосифовски Питу“ — Кичево, „Реџо Рушит Зајаци“ од село Зајас, „Лирија“ од село Србица, „Маршал Тито“ од село Стрелци, „Даме Груев“ од село Јагол Доленици, „Слобода“ од село Другово, „Вано Србаков“ од село Вранештица, „Маршал Тито“ од село Орланци, „Мирко Милески“ од село Извор, „Коле Неделковски“ од село Подвис, „Илинден“ од село Брждани, и „Христо Узунов“ од село Цер, а врз основа на самоуправниот спогодба за здружување од 29. V. 1978 година. Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име, а за сметка на здружените основни организации и тоа: располага со здружените средства на амортизацијата, со инвестиционите средства за градба на нови училишта; врши набавка на покрупни нагледни средства, инвентар, технички средства (наставни и нагледни); располага и со други средства што ги здружиле основните организации.

За обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговараат неограничено солидарно ООЗТ во нејзиниот состав. Лице овластено за застапување на работната организација е Вецко Аврамоски, в. д. директор, без ограничување.

Во состав на работната организација се следните ООЗТ:

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „САНДЕ ШТЕРЈОСКИ“ — КИЧЕВО.**

Основната организација е организирана согласно Самоуправната спогодба за здружување на работните организации во новата работна организација од 29. I. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправниот спогодба за здружување во работната организација и се пренесени на работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврските што ќе ги направат останатите ООЗТ во состав на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Станислав Стојановски, директор, без ограничување.

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“ — КИЧЕВО.**

Основната организација е организирана согласно Самоуправната спогодба за здружување на работните организации во новата работна организација од 29. V. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправниот спогодба за здружување во работната организација и се пренесени на работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврските што ќе ги направат останатите ООЗТ во составот на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Благоја Новевски, директор, без ограничување.

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „РЕЏО РУШИТ-ЗАЈАСИ“, СЕЛО ЗАЈАС.**

Основната организација е организирана согласно Самоуправната спогодба за здружување на работните организации во новата работна организација од 29. V. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправниот спогодба за здружување во работната организација се пренесени на работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврските што ќе ги направат останатите ООЗТ во составот на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Зија Зендели, директор, без ограничување.

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА“, СЕЛО СРБИЦА.**

Основната организација е организирана согласно Самоуправната спогодба за здружување на работните организации во новата работна организација од 29. V. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со Самоуправната спогодба за здружување во работната организација се пренесени на работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврските што ќе ги направат останатите ООЗТ во составот на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Сахит Бегзати, директор, без ограничување.

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО“, СЕЛО СТРЕЛЦИ.**

Основната организација е организирана согласно Самоуправната спогодба за здружување на работните организации во новата работна организација од 29. V. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување во работна организација се пренесени на работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврките што ќе ги направат останатите ООЗТ во состав на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Кемал Ризмани, директор, без ограничување.

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ — ЈАГОЛ ДОЛЕНЦИ.**

Основната организација е основана согласно Самоуправната спогодба за здружување на работните организации во новата работна организација од 29. V. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување се пренесени врз работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврките што ќе ги направат останатите ООЗТ во состав на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Неџудин Ристеми, директор, без ограничување.

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СЛОБОДА“, СЕЛО ДРУГОВО.**

Основната организација е организирана согласно Самоуправната спогодба за здружување на работната организација во новата работна организација од 29. V. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување се пренесени врз работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврките што ќе ги направат останатите ООЗТ во состав на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Владимир Мирчевски, директор, без ограничување.

Во состав на оваа ООЗТ се следните деловни единици: Основно училиште „Мирко Милески“ — село Извор, Основно училиште „Коле Неделковски“, село Подвис, Основно училиште „Илинден“, село Брждани, Основно училиште „Христо Узунов“, село Цер.

**ООЗТ ЦЕНТРАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ“, СЕЛО ЛИСИЧАНИ.**

Основната организација е организирана согласно Самоуправната спогодба за здружување на

работните организации во новата работна организација од 29. V. 1978 година.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Основната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со самоуправната спогодба за здружување се пренесени врз работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно.

За обврките што ќе ги направат останатите ООЗТ во состав на работната организација, во правниот промет со трети лица, оваа ООЗТ не одговара.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Петре Петрески, директор, без ограничување.

Истовремено се запишува престанокот на следните работни организации:

Централно основно училиште „Санде Штерјоски“ — Кичево;

Централно основно училиште „Кузман Јосифовски“ — Кичево;

Централно основно училиште „Редо Рушит Зајазји“ — с. Зајас;

Централно основно училиште „Маршал Тито“ с. Стрелци;

Централно основно училиште „Лирија“ — с. Србица;

Централно основно училиште „Даме Груев“ — Јагол Доленци;

Централно основно училиште „Слобода“ с. Другово;

Централно основно училиште „Ванчо Србаков“ — с. Вранештица;

Централно основно училиште „Маршал Тито“ — Орланди;

Централно основно училиште „Мирко Милески“ — Извор;

Централно основно училиште „Коле Неделковски“ — Подвис;

Централно основно училиште „Илинден“ — с. Брждани;

Централно основно училиште „Христо Узунов“ — с. Цер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 187/1980 година. (201)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 354 од 21. III. 1980 година, на регистарска вложка бр. 1-882-2-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за музичка и драмска уметност, со О. СОЛ. ● на ООЗТ — Скопје, ООЗТ Факултет за драмски уметности, О. СОЛ. О — Скопје, „Карпош II“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник вон. проф. Димитрие Османли, в. д. декан на ООЗТ, а се запишува како нов застапник вон. проф. Димитрие Османли, декан, овластен да ја застапува и претставува основната организација, во границите на упишаните дејности и овластувања.

Склучување на договори за инвестициона изградба и набавка на основни средства може да се врши само врз основа на одлуката на соборот (Советот) на работните луѓе.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 354/1980 година. (205)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 364 од 27. III. 1980 година, на регистарска вложка бр. 2-1585-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Медитеран“ со Ц. О. и ограничено емство, село Моин, Гевгелија, со следните податоци:

Задругата е основана со одлуката на основачкото собрание на 20. XII. 1979 година, односно со самоуправната спогодба за здружување во земјоделска задруга од 20. XII. 1979 година.

Задругата е основана од страна на 42 основачи.

Основни дејности:

020110 — полјоделство;

020120 — овоштарство;

020130 — лозарство;

020140 — сточарство;

Споредни дејности:

013200 — производство на сточна храна;

020201 — земјоделски услуги за растително производство;

020202 — земјоделски услуги во сточарството; откуп и пласман на земјоделски производи; промет со репроматеријали за унапредување на земјоделството.

Земјоделската задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со свој имот.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица, емчат здружените задругари во висина на десеткратниот износ од здружениот влог (1.000,00) динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Проданов Димитар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 364/1980 година. (208)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 369 од 27. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-56-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето-престанок на работната организација Средно училиште за внатрешни работи „Елисие Поповски-Марко“ — Скопје, со следните податоци: Се запиша бришењето-престанокот на Средното училиште за внатрешни работи „Елисие Поповски-Марко“ — Скопје, врз основа на Закон за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, донесен на 8. VII. 1977 година од Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 369/1980 година. (212)

## КОНКУРСИ

Врз основа на Одлуката на Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — Скопје ●

р а с п и ш у в а

### КОНКУРС

за помошник на секретарот на Заедницата

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— завршен правен факултет со положен правосуден испит и 5 години работно искуство,

— да ги познава општествено-економските односи во областа на здравството и здравственото осигурување и пензиското и инвалидското осигурување,

— да се истакнува со организаторски и стручни способности,

— да поседува морално-политички квалитети.

Пријавите комплетирани со сите потребни документи и опширна биографија за движењето во службата се доставуваат до Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (426)

Собирот на работните луѓе на Работната организација Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство „Агро“ — Делчево, врз основа на Одлуката на Собирот, бр. 01/32 од 11. VII. 1980 година и член 46 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружен труд

р а с п и ш у в а  
**КОНКУРС**

за именување индивидуален работоводен орган Кандидатот треба да ги исполнува општите услови за вработување по Законот за работните односи и следните посебни услови и тоа:

— да има завршено високо образование — земјоделско-шумарски факултет,

— да има пет години работно искуство во струката,

— да поседува морално-политички квалитети.

Рокот на конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите на кандидатите со останатите документи се поднесуваат до Конкурсната комисија за именување директор при „Агро“ — Делчево.

Работничкиот совет на ООЗТ „Техномонтажа“, во состав на РО „29 Ноември“ — Скопје, на својата редовна седница од 11. VII. 1980 година донесе одлука за распишување на

### КОНКУРС

за пополнување на новоотворените работни места:

1. раководител на сметководно-финансиска служба,

1. технички директор.

Услови:

Кандидатите, покрај општите услови утврдени со Законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

За работното место под реден број 1:

— да има ВШП или ССП од економска насока,

— работно искуство до 3 години.

За работното место под реден број 2:

— да има ВСП од машински или градежен факултет,

— работно искуство до 5 години.

Кандидатите да поседуваат морално-политички квалитети и да имаат организациони способности. Со молбите кандидатите да ги приложат и потребните документи за исполнување на општите и посебните услови.

Некомплетирани молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите да се достават на адреса: РО „29 Ноември“ ООЗТ „Техномонтажа“, ул. „12 Ударна бригада“ бб, Скопје.

Советот на Институтот за тутун — Прилеп

р а с п и ш у в а  
**КОНКУРС**

за реизбор на:

1. еден асистент во Одделението за заштита на тутунот,

2. еден асистент во Одделението за хемија на тутунот.

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, кандидатите да ги исполнуваат и следните:

— под еден, да има завршено земјоделски факултет, да има способност и наклоност за научна работа и работно искуство три години во областа на заштитата на тутунот;

— под два, да има завршено технолошки факултет, да има способност и наклоност за научна работа и работно искуство три години во областа на хемијата на тутунот.

Кандидатите со молбите да приложат диплома за завршен факултет, куса биографија, список на објавени трудови и потврда за работно искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Институтот за тутун — Прилеп. (411)

Работничкиот совет на Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна туберкулоза — Охрид

#### р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за реизбор на директор на Болницата

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

1. да е лекар специјалист по ортопедија, со најмалку 6 години работно искуство од кои 3 години работно искуство проведено на раководни работни места;

2. да поседува морално-политички квалитети;

3. да не е осудуван за кривични дела против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на земјата, против стопанството, против правото на самоуправањето, против општествената сопственост и службената должност извршени со умисла;

4. да поседува организаторски способности.

Со пријавата се доставуваат следните докази:

— уверение за завршена специјализација по ортопедија;

— потврда од ОЗТ за работно искуство; и

— работна книшка.

Податоците што се однесуваат на точките 2, 3 и 4 од овој конкурс ќе ги прибере конкурсната комисија од надлежни органи и организации по истекот на рокот од конкурсот.

Некомплетираните пријави нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат препорачано преку пошта и лично на адреса: Специјална болница за ортопедија, трауматологија и косно-зглобна туберкулоза — Охрид — Конкурсна комисија. (427)

Конкурсната комисија на РО „ГРАДИНАР ЛОЗА“ увоз-извоз ООЗТ „ГРАДИНАР“ увоз-извоз, малограничен промет, инострано застапништво и реекспорт — Скопје, врз основа на член 76 од Статутот на ООЗТ

#### р а с п и ш у в а

#### К О Н К У Р С

за именување — реизбор на директор на ООЗТ Покрај општите услови предвидени со Законот, на работното место раководен орган на ООЗТ може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

— да има висока школска подготовка (економски, правен, или земјоделски факултет),

— виша школска подготовка од горните профили или виша школа за надворешна трговија,

— да има 6 години работен стаж од кои 5 на раководно работно место,

— да познава еден од следните јазици: англиски, француски, германски, руски, италијански, шпански, грчки и арапски,

— да поседува морално-политички квалитети,

— да има организаторски способности,

— да не е казнуван по член 511 од Законот за здружен труд,

— да ги исполнува условите за работа на работник во надворешна трговија.

Пријавите со потребните документи за докажување на горенаведените услови се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ на адреса: РО „ГРАДИНАР ЛОЗА“ ООЗТ „Градинар“, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4 — Скопје, со ознака за конкурсната комисија.

Некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување. (429)

Советот на ООЗТ — Детска пнеумо-фтизиологија при Градската општа болница — Скопје

#### р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за пополнување на работното место и тоа:

—Еден лекар специјалист оториноларинголог со неполно работно време од 2 часа неделно.

Услови: Кандидатот да е лекар специјалист оториноларинголог со 2 години специјалистички стаж.

Со пријавите за конкурирање кандидатите да ги достават следните документи: уверение за положен специјалистички испит; документ за специјалистичкиот стаж, согласност од матичната организација каде што се вработени со полно работно време дека можат да работат со неполно работно време и изјава дека не работат со неполно работно време во друг орган, односно организација.

Некомплетираните пријави со потребните документи нема да бидат разгледувани од страна на Комисијата за работни односи.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето. (428)

#### ИСПРАВКА

Во конкурсот на Работната организација „Наша суровина“ — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 28/80, во точките 1 и 2 погрешно е наведено работното искуство од 7 односно 10 години, а правилно треба да гласи 6 години работно искуство.

Од „Наша суровина“ — Скопје. (430)

#### СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје

#### ОБЈАВУВААТ

дека ќе вршат избор на еден судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје

Заинтересираните кандидати покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од објавувањето на соопштението.

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ се наоѓа во печат

## ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975 — 1979

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

### КНИГА II

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979“, Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправниите нормативни акти.

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристички одлуки донесени од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидејќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони.

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите и уедначување на судската и управната практика.

Збирката се печати во ограничен број примероци.

Цена на збирката е 250 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах. 51, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

### СОДРЖИНА

	Страна		
385. Одлука за изменување на Одлуката за компензација на цената на лебот — —	577	393. Решение за повторно именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за труд — — — — —	578
386. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за утврдување својството на носител на одговорни должности и носител на раководни должности од особено значење — — — — —	577	394. Решение за повторно именување советник на републичкиот секретар за меѓународни односи — — — — —	578
387. Решение за промена на називот на населеното место „Белимбегово“ во „Илинден“ — — — — —	577	395. Решение за повторно именување советник на републичкиот секретар за меѓународни односи — — — — —	579
388. Решение за именување директор на Републичкиот завод за информатика — —	577	396. Решение за повторно именување потпретседател на Советот за иселенички прашања на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	579
389. Решение за именување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	578	397. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 95/80 од 26 јуни 1980 година —	579
390. Решение за давање согласност за именување директор на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ —	578	398. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 151/79 од 28 мај 1980 година —	580
391. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за наука и образование — — — — —	578	399. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 187/79 од 17 април 1980 година —	581
392. Решение за разрешување од функцијата самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	578	400. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 209/79 од 28 мај 1980 година —	582
		401. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 261/79 од 26 јуни 1980 година —	583

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10а. Пошт. фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје